



ПОЛИХРОНО ВИЛА "ASIMENIA"

Вила ASIMENIA се наоѓа во стариот дел на Полихроно во близина на центарот на ова туристичко место. Овој објект има трокреветни студиа, апартмани со една спална за три и четири лица и истите се респоредени на високо приземје и Прв кат, опремени со мини кујна, ТВ, клима и Wi Fi Internet. Вилата е оддалечен од плажа на 400 м. Во близина на објектот има јавен паркинг..

наем	МАЈ		ЈУНИ				ЈУЛИ				АВГУСТ					СЕПТЕМВРИ		
термин	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19
ноќевања	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
STD 1/2+1 (3 лица)	193	203	256	284	301	312	319	340	347	347	347	347	347	329	319	312	228	193
АРТ1В 1/2+1 (3 лица)	203	214	266	298	319	326	336	357	364	364	364	364	364	347	336	326	242	203
АРТ1В 2/2 (4 лица)	221	228	284	329	347	357	364	392	410	410	410	410	410	385	364	357	256	221

* Цените се однесуваат за наем на студио или апартман, за 7 ноќевања (без превоз)

ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ:

- Употребата на клима уред е бесплатна во објектот (каде што е достапен)
- Доплата за туристичка такса 0,5 € - 1 € по соба на ден (се плаќа во објектот)
- Во студио/апартман дозволено е сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволеният број може да се смести максимум едно дете до 6 години во кревет со родител, со одобрение од сопственикот на објектот.
- Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)

ВАЖНИ НАПОМЕНИ:

- Собите се превземаат од 14:00 часот по локално време на денот на доаѓање.
- Цените се објавени во Ценовник бр.2, апартманско и хотелско сместување во Грција, со важност до 30.09.2021 година, или до објава на нов ценовник.
- При промена на цените (зголемување на цените со објавување на нов ценовник) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.
- Во случај на објавување на т.н. Last Minute специјални понуди пред отпочнувањето на аранжманот (поради отказ од клиент, намалена цена од сопственикот за одреден термин, недоволна продажба и сл.) нема да се менува цената на веќе договорените услуги.

Корисни информации

- Собите се доделуваат на рецепција (во објектот) доколку не е поинаку наведено во потврдата на резервацијата или ваучерот, а сместувањето на првиот ден и одјавувањето на последниот ден ќе се вршат според куќниот ред на секој хотел/објект и според тековните расположиви средства (генерално сместувањето се врши по 14:00 часот, а одјавувањето на просторијата до 09:00 часот);
- Бројот на лица кои се сместуваат во собите треба да е соодветен на лицата наведени во ваучерот кој го издава организаторот на патување. Сопственикот нема да дозволи сместување на ненајавени лица.
- Организаторот не одговара за квалитетот на интернет конекцијата во местото и објектот на престој.
- Типот на соба се одредува при резервација. Внимание! Двокреветниот кревет (брачен) во некои хотели/објекти се состои од споени два единечни кревети. Третиот кревет се разликува во зависност од опремата на секој

хотел/објект, и може да биде: единечен кревет, кревет на преклопување или софа.

- Сите сместувачки единици, како и превозните средства се категоризирани од надлежните институции во земјата на дестинацијата, според интерните процедури и локалните регулативи, кои се разликуваат од една до друга земја, и не се споредуваат;
- Точноста на имињата и личните податоци на патниците се одговорност на патникот кој треба да ги провери во моментот на резервација и по потврдата на услугите. Секоја промена на резервација се наплатува 10 € .

ВНИМАНИЕ! Лицата со попреченост мора да го најават степенот на попреченост, со сите потребни детали, од моментот на регистрација и потврда на резервацијата.

Организаторот не претпоставува и не може да гарантира никакви специјални услуги што не можат да бидат понудени од трети лица, доколку тие не биле наведени во резервациите и во договорот за услуги.

Автобуски превоз за ПИЕРИЈА

поаѓање	место	време	Цена возрасни	Цена деца 2-12 год
Скопје	паркинг спроти хотелот "Holiday Inn"	00:30 h	35	20
Велес	бензиска пумпа, мотел Македонија	01:00 h	35	20
Градско	Патарина Градско	01:10 h	35	20
Росоман	бензинска пумпа , Црна Река петрол 1	01.20 h	35	20
Прилеп	бензиска пумпа Лукоил	02:15 h	35	20
Битола	Паркинг кај спортската сала	03:15 h	35	20
➤ Поаѓање од Грција истиот ден попладне				

НАПОМЕНА:

- Превозот со автобус се извршува до туристичката дестинација, до соодветно место за запирање на автобусот според локалните сообраќајни услови.
- Организаторот не гарантира превоз до самиот објект на сместување.
- Патниците самостојно го пренесуваат својот багаж од местото на запирање до објектот на сместување.
- Секој патник има право на превоз на 1 парче багаж до 20 кг и 1 парче рачен багаж.

Услови на плаќање

Во случај на резервации со превоз (со автобуски превоз, чартер или лет на редовни авиолинии) или за индивидуален престој, уплатата ќе се изврши на следниов начин:

1. За резервации со рана резервација (рани попусти - EB):

- 10% од вредноста на резервацијата се уплатува за време на резервацијата
- 40% од вредноста на резервацијата ќе се плати до истекот на периодот на EB, според понудата;
- 50% од вкупната вредност на услугите ќе се плати 21 ден пред датумот на поаѓање;

2. За резервации по Општа понуда - со редовни цени (освен EB и LM)

- 30% од вредноста на пакетот се плаќа при резервација на услугата,
- 30% од вредноста на пакетот ќе се плати до 30 дена пред датумот на поаѓање,
- 40% од вкупната вредност на услугите ќе се плати до 21 ден пред датумот на поаѓање;

3. Во случај на резервација во последен момент-last minute (LM), нивната потврда ќе се изврши само врз основа на целосна уплата на услугите;

Отказни трошоци во случај на отказ на услугите

Патникот може во секој момент да се откаже од патувањето/услугите и тоа треба да го направи во писмена форма. Датумот на писмениот отказ претставува основа за пресметка и наплата на отказните трошоци (во однос на основната цена на аранжманот).

Отказните трошоци што се наплатуваат во случај патникот да се откаже од резервираната услугата / индивидуален престој се следниве:

- за отказ до 30 дена пред патувањето 30%
- за отказ од 29 до 15 дена пред патувањето 50%
- за отказ од 14 до 10 дена пред патувањето 80%
- за отказ од 09 до 06 дена пред патувањето 90%
- за отказ од 05 до 0 дена пред патувањето или во текот на патувањето 100%.

За износот на отказните трошоци, постои можност организаторот на патување да му издаде ваучер на патникот за користење на одредени услуги во одреден период, доколку давателите на услуги (хотелот, превозникот и др.) го прифатат тоа.

Во случај на отказ на резервација уплатена со ваучер издаден за неискористени услуги поради епидемијата со Covid19 во 2020 година, патникот изрично прифаќа во случај на отказ да му биде издаден нов ваучер на износот уплатен со ваучер намален за евентуалните отказни трошоци опишани во програмата и договорот за патување.

За отказ на резервации уплатени по специјални понуди (SPO), рана резервација (EB) или резервации во последен момент-last minute (LM), не се враќа уплатениот аванс потребен за резервација на услугите според описот и условите на програмата.

**Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ**

**STIP tel: +389 32 394-001 fax:+389 32 384-001
e-mail: info@ferijalkasikov.com.mk**

**SKOPJE tel: +389 2 31 31 001 fax:+389 2 31 31 002
www.ferijalkasikov.com.mk**